

**ЕДУКАТИВНО-ИНФОРМАТИВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОЧИТУВАЊЕ НА
ЗАШТИТНИТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ И
ШИРЕЊЕ НА COVID-19
НА ПРАВНИОТ ФАКУЛТЕТ „ЈУСТИНИЈАН ПРВИ“ ВО СКОПЈЕ**

**ВО ДЕНОВИТЕ КОГА Е ЗАКАЖАН ИСПИТ ОД АКАДЕМИЈАТА ЗА СУДИИ И
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
28 И 29 НОЕМВРИ 2020 ГОДИНА**

- Со овој едукативно-информативен материјал за почитување на заштитните превентивни мерки се уредува начинот на кој ќе се организира и спроведува испит со физичко присуство во просториите Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3 на Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје на 28 и 29 ноември 2020 година (сабота и недела), организиран од Академијата за судии и јавни обвинители.
- Едукативно-информативниот материјал е во согласност со Протоколот за утврдување и постапување на јавните и приватните високообразовни установи во Република Северна Македонија, односно единиците во состав на истите, при изведување на испитите („Сл.весник на РСМ“ бр. 140/2020) (во натамошниот текст: Протокол).
- Доколку некој од кандидатите кои ќе бидат присутни на Факултетот на 28 и 29 ноември 2020 година има респираторни симптоми (температура, кашлица, отежнато дишење) не смее да присуствува на испит.

Распоред на спроведување на испит:

- **Прв ден – 28 ноември 2020 година (сабота)**
 - Прва група од 8,30-10 часот
 - Втора група од 11-12,30 часот
 - Трета група од 13,30-15 часот
- **Втор ден – 29 ноември 2020 година (недела)**
 - Прва група од 8,30-10 часот
 - Втора група од 11-12,30 часот
 - Трета група од 13,30-15 часот

Почитување на заштитните превентивни мерки:

- **Заштитна маска:**
 - При влегување на Факултетот, кандидатите се должни да носат заштитна маска која задолжително ги покрива носот, устата и брадата.
 - Кандидатите се должни за време на целиот престој на Факултетот да носат заштитна маска.
 - На кандидатите кои нема да носат заштитна маска, нема да им биде дозволен влез на Факултетот, односно полагање на испит.

- **Дезинфекција на раце и обувки:**
 - Кандидатите при влегување на Факултетот задолжително треба да ги дезинфицираат рацете со средство за дезинфекција на рацете на база на алкохол.
 - Кандидатите при влегување на Факултетот задолжително треба да ги дезинфицираат обувките на простирка натопена со дезинфекционо средство за обувките.
- **Одржување на физичко растојание:**
 - При влегување на Факултетот и за време на целиот престој на Факултетот, кандидатите треба да држат соодветно растојание од најмалку 2 метра.

Постапување на кандидатите пред одржување на испит, за време на испит и по завршување на испит

- **Постапување на кандидатите пред одржување на испит:**
 - Кандидатите се должни да дојдат на Факултет најмалку 30 минути пред започнување на испитот.
 - Се влегува само од главниот влез на Факултетот.
 - Пред главниот влез на Факултетот, кандидатите треба да држат соодветно растојание од најмалку 2 метра.
 - Академијата за судии и јавни обвинители е должна да обезбеди редари кои имаат обврска да го контролираат влегувањето на кандидатите на Факултетот, односно да ги читаат по список кандидатите на отворено пред главниот влез на Факултетот и да ги упатат кандидатите во просторијата (Амфитеатар 2 или Амфитеатар 3) каде е закажано полагање на испит.
 - По извршената дезинфекција на рацете и обувките со соодветно средство за дезинфекција и по извршена контрола од редарите од Академијата за судии и јавни обвинители и за задолжително носење на заштитна маска, кандидатите директно, без задржување, се упатуваат кон просторијата (Амфитеатар 2 или Амфитеатар 3) каде е закажано полагање на испит.
 - Службеното лице од Факултетот ќе биде во Аулата на Факултетот и ќе контролира дали кандидатите по извршената дезинфекција на рацете и обувките со соодветно средство за дезинфекција и по извршена контрола за задолжително носење на заштитна маска, директно, без задржување, се упатуваат кон просторијата (Амфитеатар 2 или Амфитеатар 3) каде е закажано полагање на испит, како и дали по завршување на испитот, директно, без задржување се упатуваат кон излезот на Факултетот (споредната врата кај службата за студентски прашања).
- **Постапување на кандидатите за време на одржување на испит:**
 - Кандидатите се должни да седат на посебно означените места во просторијата каде е закажано полагање на испит (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3), кои се означени со строго почитување на меѓусебното физичко растојание помеѓу секој кандидат од најмалку 2 метра.

- Кандидатите се должни при влегување во просторијата каде што ќе се спроведува испит да извршат дезинфекција на рацете со средство за дезинфекција на база на алкохол.
 - Носењето на заштитна маска е задолжително за времетраење на испитот.
 - Службените лица од Академијата за судии и јавни обвинители се должни за времетраење на испитот да носат заштитна маска и ракавици.
 - Просториите (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3) за време на одржување на испитот задолжително да се проветруваат.
- **Постапување на кандидатите по завршување на испит:**
 - По завршување на испитот, кандидатите ги оставаат тестовите и материјалите од полагањето на точно означеното место.
 - Кандидатите при излегување од просторијата каде што е спроведен испитот, задолжително ги дезинфицираат рацете и без задржување со држење на соодветно физичко растојание од најмалку 2 метри се упатуваат кон излезот на Факултетот.
 - Се излегува само од страничната врата на Факултетот што се наоѓа кај службата за студентски прашања.
 - На кандидатите им се забранува задржување и групирање во внатрешниот дел на Факултетот, пред почеток на испит и/или по завршување на испит.

Дезинфекција на просториите каде што се спроведува испит

- **Работно време за вработените од Факултетот и распоред за чистење, дезинфекција и проветрување на просториите каде што се спроведува испит**

Прв ден – 28 ноември 2020 година (сабота) – работно време од 7,30-16,30 часот

- од 7,30-8,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
- од 8,30-9,30 часот, чистење на јавните тоалети
- од 10-10,45 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
- од 11-12 часот, чистење на јавните тоалети
- од 12,30-13,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
- од 13,30-14,30 часот, чистење на јавните тоалети
- од 15,15-16,30 часот, чистење на Амфитеатар 2, Амфитеатар 3, јавните тоалети, аулата, скалите и ходниците кои водат кон Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3

Втор ден – 29 ноември 2020 година (недела) – работно време од 7,30-16,30 часот

- од 7,30-8,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
- од 8,30-9,30 часот, чистење на јавните тоалети
- од 10-10,45 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
- од 11-12 часот, чистење на јавните тоалети
- од 12,30-13,15 часот, чистење на Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3
- од 13,30-14,30 часот, чистење на јавните тоалети
- од 15,15-16,30 часот, чистење на Амфитеатар 2, Амфитеатар 3, јавните тоалети, аулата, скалите и ходниците кои водат кон Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3

- **Дезинфекција на простории:**
 - Пред почеток на испитот, во паузите пред почеток на следна група за испит, како и по завршување на испитот, хигиеничарките се должни да ја исчистат просторијата (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3) со средства за дезинфекција предвидени во Протоколот (маси, столчиња, катедра, под, врата, кваки, прекинувач) и задолжително да ја проветрат просторијата.
 - Во просториите (Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3) во кои се полага испитот, како и на влезот и на излезот од Факултетот, задолжително има корпа за отпадоци со капак.
 - Хигиеничарките се должни пред почеток на испитот, како и по завршување на испитот да го исчистат влезот на Факултетот, аулата, скалите и ходниците кои водат кон Амфитеатар 2 и Амфитеатар 3.

- **Дезинфекција на тоалети:**
 - Хигиеничарките се должни за целиот период кога ќе има надворешни лица на Факултетот, односно пред почеток на испитот, за време на испитот, како и по завршување на испитот, да ги чистат јавните тоалети со соодветни средства за дезинфекција.

Препорака:

- Службените лица од Академијата за судии и јавни обвинители и кандидатите задолжително да го почитуваат времето на започнување на испитот, како и времетраењето на испитот, со цел да се олесни процесот на организирање на спроведување на испитот со почитување на заштитните превентивни мерки.